



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД

37653
Sluzbeni vjesnik narod. repub.
Maked.
Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1032-Т-220, за одделни издања 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221.

Среда, 29 ју.

БЕЛГРА

БРОЈ 30

администрација 26-838, редакција 26-838, Продавно одделение 22-618, Тел. централа 28 010.

252.

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ

I. Основни начела

Член 1

Со болниците, домовите за народно здравје, со здравствените станици, аптеките, заводите за трансфузија на крв, со хигиенските заводи (дезинфекциски и дезинсекциски станици), со центрите за рехабилитација, со станиците за брза помош, со природните лекувалишта, како и со диспансерите, родилните домови и со хигиенските станици доколку не се во состав на домовите за народно здравје управуваат управни одбори.

Со клиниките и клиничките болници можат да управуваат управни одбори, за што одлучува републичкиот совет за народно здравје и социјална политика во согласност со републичкиот совет за просвета и култура.

Член 2

Управниот одбор на здравствената установа се формира од претставник на работниот колектив, од претставник на заводот за социјално осигурување на околицата односно градот и од граѓаните што ќе ги определи народниот одбор на околицата односно градот на чие подрачје се наоѓа установата.

Во управниот одбор на здравствената установа, која во поголем дел пружа услуги на население од повеќе околии односно градови, може да влезе, покрај граѓаните од претходниот став, и по еден претставник од овие околии односно градови, што ќе го определи надлежниот народен одбор на околицата односно градот.

Членовите на управниот одбор ги именува народниот одбор на околицата односно градот на чие подрачје се наоѓа установата.

Управниот одбор на здравствената установа, што пружа услуги на население од цела република (болници за душевни болести, за лекување туберкулоза, хигиенски завод и слично) го сочинуваат покрај претставникот на работниот колектив, претставникот на републичкиот завод за социјално осигурување и граѓаните што ќе ги определи советот за народно здравје и социјална политика на народната република. Еден член на управниот одбор од редот на граѓаните се определува по предлог од народниот одбор на градот односно околицата на чие подрачје се наоѓа установата. Членовите на управниот одбор на ваквата здравствена установа ги именува советот за народно здравје и социјална политика на народната република.

Член 3

Управниот одбор на здравствената установа за својата работа му одговара на органот од кого шт е именуван.

Член 4

Управниот одбор на здравствената установа се именува на една година.

Член 5

Советот за народно здравје и социјална политика на народниот одбор на околицата односно градот може да го суспендира управниот одбор на здравствената установа над која што врши надзор, или поодделни негови членови, ако најде дека нивната работа е во спротивност со закон или со други правни прописи и наредби, или ако најде дека тие трајно ги занемариле своите должности. Во тој случај тој е должен за суспендирањето веднаш да го извести народниот одбор.

Народниот одбор на околицата односно градот може поради разлозите цитирани во претходниот став да го разреши управниот одбор или поодделни негови членови и пред истекот на времето за кое се именувани.

Исто така, советот за народно здравје и социјална политика на народната република може поради истите разлози да го разреши управниот одбор на здравствената установа над која што врши надзор, како и поодделни негови членови, и пред да истече времето за кое се избрани.

Член 6

За времето за кое се именувани, членовите на управниот одбор на здравствената установа остануваат и натаму на своите редовни должности и работи.

За својата работа во управниот одбор на здравствената установа членовите не примаат награда.

Член 7

Со работата на здравствената установа непосредно раководи управник.

Управникот по својата функција е член на управниот одбор.

Управникот му одговара за својата работа на управниот одбор и на органот што врши надзор над здравствената установа.

Во случај управникот да е спречен во работата го заменува службеник определен од управниот одбор.

II. Управен одбор на здравствената установа

Член 8

Управниот одбор на здравствената установа се состои од три до девет члена, вклучувајќи го во тој број и управникот.

Бројот на членовите на управниот одбор на секоја здравствена установа се определува со решение од народниот одбор на околицата односно градот односно советот за народно здравје и социјална политика на народната република, а со обзир на големината на установата и категоријата на корисниците.

Член 9

Управниот одбор на здравствената установа:

- 1) донесува, по предлог од стручниот колегиум, а во согласност со органот што врши надзор над нејзината работа, правила за организацијата и работата на установата;
- 2) донесува претсметка на приходите и расходите на установата во согласност со органот што врши надзор над нејзината работа;
- 3) предлага завршна сметка на установата;
- 4) ги утврдува цените на услугите во согласност со органот што врши надзор над нејзината работа;
- 5) одлучува за тоа да ли ќе се бара кредит од Народната банка на ФНРЈ и во кој износ;
- 6) ја утврдува висината на финансиските средства со кои може да располага управникот;
- 7) одлучува за употребата на средствата на фондовите во рамките на прописите што постојат;
- 8) одлучува за инвестициите што се финансираат од фондовите на установата, а за инвестициите што се финансираат од средствата на органот што врши надзор над работата на установата му дава предлози на тој орган;
- 9) се грижи за правилното финансиско и економско работење на установата, како и за правилната употреба на општонародниот имот и на другите материјални средства што и' се дадени на установата на управување и располагање;
- 10) врши контрола над финансиското работење над установата;
- 11) одлучува за предлозите што му ги става стручниот колегиум во поглед на капацитетот, бројот на одделенијата и отсечите на установата како и во поглед на нивниот состав;
- 12) се грижи за правилната примена на прописите за службеничките и работните односи;
- 13) одлучува за начинот на распределбата на наградите и по предлог од синдикалната организација на установата решава за давање награди на службениците и работниците;
- 14) се грижи односите на службениците и работниците спрема граѓаните да бидат правилни и ги разгледува забелешките од граѓаните за постапките на службениците и работниците;
- 15) ги решава споровите ќе станат во службените односи помеѓу управникот, од една страна, и службениците и работниците од друга страна;
- 16) назначува службеници и работници а помошникот на управникот и шефовите на одделенија и отсечи откога ќе го сослуша стручниот колегиум;
- 17) врши и други работи што му се ставени во надлежност соодделни прописи.

Управните одбори на големите здравствени установи, што ќе ги определи советот за народно здравје и социјална политика на народната република, можат да го овластат управникот да ги назначува сите службеници од трета и четврта група, како и сите работници.

Член 10

Стручните службеници на здравствената установа (лекари, лекарски помошници и други) во својата стручно-медицинска работа се самостојни, така да не може да им се меша управниот одбор во таа нивна работа.

Член 11

Управниот одбор на здравствената установа има претседател, кого го избира помеѓу своите членови. Управникот на здравствената установа не може да биде претседател на управниот одбор.

Член 12

Управниот одбор на здравствената установа работи колективно и своите заклучоци ги донесува на седници.

Седниците се свикнуваат по потреба, а најмалку еднаш месечно.

Седниците на управниот одбор ги припрема и свикнува претседателот. Во припремањето на седниците на претседателот му помага управникот.

Претседателот е должен да ја свика седницата на управниот одбор по барање од управникот на установата, на една третина од членовите на управниот одбор или синдикалната организација на работниот колектив.

Член 13

Управниот одбор на здравствената установа може да решава ако е присутна на седницата преку, половина од неговите членови.

Заклучоците на управниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови на присутните членови.

Член 14

Членовите на управниот одбор на здравствената установа, за времето додека се зафатени со работите на управниот одбор, имаат право на надокнада во висина на загубената заработка, како и право на надокнада за фактичните трошоци и тоа на товар на здравствената установа.

Член 15

Членот на управниот одбор на здравствената установа што не се сложува со заклучокот на управниот одбор, своите забелешки може да му ги соопшти на органот што врши надзор над нејзината работа.

Членот на управниот одбор може сам на седницата на управниот одбор да ги изнесува своите забелешки за работата на управникот на установата.

Член 16

За да проучува поодделни прашања и да припрема предлози во работите од својот делокруг управниот одбор на здравствената установа може да формира комисији.

III. Управник на здравствената установа

Член 17

Управникот на здравствената установа ја организира работата во установата и непосредно раководи со работата во неа. Тој е одговорен за извршување на законите, другите правни прописи, наредби од органот што врши надзор над работата на установата и на заклучоците од управниот одбор на установата.

Управникот на здравствената установа ги врши особено овие работи:

- 1) му помага на претседателот на управниот одбор во припремањето на седниците и на дневниот ред;
- 2) ги извршува заклучоците на управниот одбор;
- 3) ја припрема претсметката на приходите и расходите и завршната сметка на установата;
- 4) му ги предлага на управниот одбор цените на услугите што ги врши установата;
- 5) склучува заем кај Народната банка на ФНРЈ во границите на одлуката на управниот одбор;
- 6) ја извршува како наредбодавец претсметката на приходите и расходите на установата и одговара за нејзиното извршување во целост, а може во согласност со управниот одбор определени овластенија да пренесе на својот помошник односно на друг службеник.

7) врши надзор над водењето на материјалните и финансиските книги и се грижи за навремена наплата на услугите што ги прави установата;

8) се грижи за дисциплината во работата;

9) му предлага на управниот одбор, откога ќе го сослуша мислењето од стручниот колегиум, измена на внатрешната организација на установата и распределба на работите по болничките одделенија во болниците;

10) предложува, откако ќе го сослуша стручниот колегиум, назначување службеници и врши назначувања за кои е овластен;

11) врши, откако ќе го сослуша стручниот колегиум, распоред на службениците и работниците на поодделни работни места и им ги определува должностите, освен оние што ги назначува управниот одбор;

12) се грижи за стручното усовршување на службениците и работниците;

13) го пропишува работниот ред на установата, откако ќе го сослуша мислењето на стручниот колегиум а во согласност со управниот одбор;

14) ја застапува установата пред државните органи и во правните односи со поодделни физички и правни лица, а може да овласти и други лица да го застапуваат;

15) му поднесува на управниот одбор извештај за својата работа;

16) врши и други работи што му се ставени во надлежност со одделни прописи или со овластенија од управниот одбор.

Член 18

Против решенијата за отказ или распоред на поодделни работни места, што ги донесува управникот на установата, службениците и работниците имаат право на приговор до управниот одбор на здравствената установа, кој донесува решение.

Член 19

Ако управникот на здравствената установа смета дека заклучокот на управниот одбор му е противен на законот, на други правни прописи или наредби од органот што врши надзор над работата на установата, должен е да ги запре од извршување заклучоките и за тоа без одлагање да го извести органот што врши надзор над работата на установата.

Советот за народно здравје и социјална политика на народниот одбор на околицата односно градот може исто така да ги запре од извршување таков заклучок на управниот одбор додека народниот одбор не ќе донесе конечно решение.

Народниот одбор на околицата односно градот должен е да го донесе своето решение веднаш, а најдоцна во рок од еден месец.

Исто така, советот за народно здравје и социјална политика на народната република должен е во истиот рок да го донесе своето решение ако управникот на здравствената установа над која што советот врши надзор го запре заклучокот на управниот одбор.

Ако народниот одбор односно советот за народно здравје и социјална политика на народната република во рокот од ставот 3 односно од ставот 4 не донесе свое решение, ќе се смета дека запирањето на заклучокот го одобрил.

Управникот на здравствената установа може да преземе мерки од делокругот на управниот одбор, ако управниот одбор не ги презел на време. Во тој случај управникот е должен на првата наредна седница да го извести управниот одбор за преземените мерки.

IV. Стручен колегиум на здравствената установа

Член 20

Стручниот колегиум на здравствената установа го сочинуваат управникот, шефовите на одделенијата и главната медицинска сестра во установите каде што ја има.

Стручниот колегиум е советодавен орган на управникот по сите поважни стручни прашања и по прашањата на раководење со установата, како што се: правила за организацијата и работата на установата, наголемување или намалување капацитетот на установата, распределба на креветите по болничките одделенија, план на инвестициите, назначува-

ње шефови на одделенија и други стручни службеници и слично.

Ако не се сложи управникот на здравствената установа со предлогот од стручниот колегиум, секој член на колегиумот може да бара одлука од управниот одбор. Ова не ја запира наредбата на управникот од извршување.

Член 21

Седниците на стручниот колегиум ги свикува и води управникот на установата.

V. Преодни и завршни одредби

Член 22

Одредбите од оваа уредба ќе се спроведат до 1 октомври 1953 година.

Член 23

Поблиски прописи за примена на оваа уредба ќе донесе советот за народно здравје и социјална политика на народната република.

Член 24

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ.“

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 193
27 јули 1953 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

253.

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПРЕСМЕТКАТА И РАСПОДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Стопанските организации вршат пресметка на остварениот доход спрема податоците од своето књиговодство.

Како стопански организации во смисла на претходниот став, се сметаат: државните стопански претпријатија и дуќани, претпријатијата и дуќаните на задружните и општествените организации, занаетчиските и набавно-продавните задруги, индустриските погони на земјоделските задруги и стопанските установи со самостојно финансирање чијшто платен фонд се распоредува по тарифниот правилник.

Стопанските организации вршат во текот на годината, на крајот на секој пресметковен период, распределба на остварениот доход на платниот фонд и на акумулацијата и фондовите со примена на стопата на акумулацијата и фондовите на стопанската организација определена со општествениот план на околицата (градот) спрема прописите што постојат.

Член 2

Како остварен доход на стопанската организација се смета разликата помеѓу постигнатата цена на продадените (фактурирани) стоки односно извршените (фактурирани) услуги без обзир да ли е наплатата извршена или не, и вредноста на потрошените сировини и материјали, укалкулираната амортизација, данокот на промет и другите фактично настанати трошоци за производство на тие стоки, односно за извршување на тие услуги.

Како продадени (фактурирани) стоки и извршени (фактурирани) услуги се смета продажбата на стоки и вршењето услуги на други лица надвор од стопанската организација, вклучувајќи тука и

продажба стоки и вршење услуги на работниците и службениците на стопанската организација (екстерна реализација), како и продажба на стоки и вршење услуги на товар на одделните фондови на стопанската организација и инвестиционите кредити.

Остварениот доход од ст. 1 на овој член се намалува со вонредните и неработните расходи, а се наголемува со вонредните и неработните приходи.

Член 3

Стопанските организации се должни пресметувањето на остварениот доход и неговата распределба да ги вршат на крај на секое тримесечје.

Стопанските организации можат да одлучат пресметката на доходот и неговата распределба да ги вршат и на крај на секој или на секој втор месец. Вака скусениот срок за пресметка на доходот и за негова распределба стопанската организација не смее повеќе да го продолжува во односната работна година. Стопанската организација е должна одлуката за скусувањето на срокот за пресметка на доходот и за негова распределба да ја испрати до народниот одбор на околицата (градој) на чие што подрачје се наоѓа нејзиниот седиште и до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која што таа има текушта сметка.

На стопанските организации кои по природата на своето работење не можат да вршат пресметка на доходот и негова распределба на крај на секое тримесечје народниот одбор на околицата (градој) во согласност со републичкиот државен секретаријат за работи на народното стопанство може, по исклучок, да определи и подолг период за пресметка и распределба на доходот.

Член 4

Стопанските организации се должни да и' поднесат на Народната банка на ФНРЈ во два примерка пресметка на доходот и негова распределба заедно со книговодствената состојба — бруто билансот за минатиот пресметковен период најдоцна во срок од 25 дена по истекот на периодот за кој што се врши пресметката. Еден примерок од пресметката со бруто билансот Народната банка на ФНРЈ испраќа до секретаријатот за стопанство на народниот одбор на околицата (градој) на чие што подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација.

Народниот одбор на околицата (градој) може на поодделни стопански организации што имаат издвоени погони (работилишта, филијали) на подрачјата на други околии (градови), да го продолжи срокот од претходниот став најповеќе за 20 дена, а сојузниот државен секретаријат за работи на народното стопанство може за Главната дирекција на Југословенските железници и Главната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните да определи подолг срок.

Прописи за податоците што треба да ги содржи пресметката на доходот на стопанската организација донесува Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет.

Член 5

Конечната пресметка на доходот и неговата распределба се вршат врз основа на годишната завршна сметка на стопанската организација.

Член 6

Народната банка на ФНРЈ, откако ќе ја прими пресметката на доходот за пресметковниот период во текот на годината од стопанската организација, проверува дали пресметката и распределбата на доходот се извршени во смисла на прописите што важат.

Ако Народната банка на ФНРЈ при проверувањето на пресметката и распределбата на доходот за пресметковниот период во текот на годината најде дека пресметката и распределбата не се извршени

во смисла на прописите што важат, или пресметката на доходот и неговата распределба не се правилно направени, ќе ја повика стопанската организација да изврши исправка на пресметката на доходот односно неговата распределба во смисла на дадените забелешки. Ако не се сложи стопанската организација со забелешките од Народната банка на ФНРЈ односно ако не дојде до согласност помеѓу стопанската организација и Народната банка на ФНРЈ, стопанската организација има право во срок од три дена од приемот на забелешките да побара од надлежниот народен одбор да донесе решение за правилноста на пресметката на доходот односно неговата распределба. Народниот одбор на околицата (градој) должен е своето решение да го донесе во срок, од 7 дена. Ако стопанската организација не побара решение од надлежниот народен одбор на околицата (градој) во дадениот срок, Народната банка на ФНРЈ ќе изврши пресметка односно распределба на доходот спрема дадените забелешки.

Ако Народната банка на ФНРЈ смета дека во поднесената пресметка на доходот односно неговата распределба има елементи на прекршок од членот 16 од оваа уредба, должна е за тоа да го известат народниот одбор на околицата (градој) на чие што подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација.

Член 7

Стопанската организација што не ќе поднесе пресметка на доходот и неговата распределба до определениот срок може да подигне кај Народната банка на ФНРЈ само 80% од просечниот платен фонд за исплати на товар на платниот фонд, без обзир дали остварила и поголем платен фонд.

Ако стопанската организација во срок од два месеци по истекот на срокот за поднесување на пресметката не ќе поднесе пресметка на доходот и неговата распределба, Народната банка на ФНРЈ ќе и' запре секоја исплата од нејзината текушта сметка.

Член 8

Уплатата на акумулацијата и фондовите во текот на пресметковниот период се врши по налог од стопанската организација во времето од 1-иот до 5-иот во месецот со примена на стопата на акумулацијата и фондовите врз износот на извршените исплати на товар на платниот фонд во минатиот месец. Ако стопанската организација во тој срок не изврши уплата на акумулацијата и фондовите, Народната банка на ФНРЈ ќе и' запре секоја натамошна исплата од текуштата сметка на стопанската организација.

На крај на пресметковниот период се врши пресметка на акумулацијата и на фондовите, во смисла на одредбите на чл. 9 од оваа уредба.

Член 9

При поднесувањето на пресметката на доходот и неговата распределба за поодделни пресметковни периоди до Народната банка на ФНРЈ, стопанската организација поднесува и потребни налози за уплатата на евентуалната разлика поради помалу уплатената акумулација и фондовите до крај на пресметковниот период. Ако стопанската организација уплатила во текот на пресметковниот период поголем износ на акумулацијата и фондовите од остварениот, што произлегува од поднесената пресметка за пресметковниот период, може да побара повеќе уплатената акумулација и фондови да и' се вратат на нејзината текушта сметка. Во спротивно, таквите износи ќе се сметаат како уплатена аконтација за наредниот пресметковен период.

Придонесот за социјално осигурување се уплатува при секоја исплата која се врши на товар на платниот фонд.

Уплатата на акумулацијата и фондовите и исплатата на товар на платниот фонд стопанската организација ги врши во висина на расположивите средства при банката. Ако стопанската организација не располага со достаточни средства за уплата на доспеалата акумулација и фондовите и исплата на товар на платниот фонд, од расположивите средства најпрво ќе се изврши уплата на доспеалата акумулација и фондови, а од остатокот ќе се исплати износот на товар на платниот фонд.

Просечниот платен фонд утврден по одредбите на членот 4 односно 5, 6 и 7 од Уредбата за данокот на платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/53), и издатоците од чл. 12 на истата уредба, што се содржани во недовршеното производство и готовите производи, не го товарат остварениот платен фонд.

Член 10

Народната банка на ФНРЈ ќе врши до 30 јуни 1953 година пресметка на доходот и неговата расподелба за стопанските организации за кои во 1953 година води општествена евиденција и врши пресметка и расподелба на доходот. Од 1 јули 1953 година, Народната банка на ФНРЈ ќе води општествена евиденција за остварениот доход и неговата расподелба за сите стопански организации од чл. 1 на оваа уредба врз основа на податоците за пресметката на остварениот доход и неговата расподелба од страна на стопанските организации.

Народната банка на ФНРЈ ќе води покрај евиденцијата за остварениот доход и неговата расподелба исто така и евиденција за сите промени што станале во врска со уплатите и со користењето на акумулацијата и фондовите и со исплатите на платниот фонд, при што ќе постапи во рамките на овластенијата што и' се дадени по одредбите од оваа уредба.

Член 11

Полугодишниот биланс со пресметката на доходот и неговата расподелба за периодот јануари—јуни 1953 година, што го состават стопанските организации врз основа на посебни прописи, се смета како прва пресметка на остварениот доход во смисла на чл. 3 од оваа уредба.

Народната банка на ФНРЈ ќе изврши врз основа на одобрените полугодишен биланс на стопанската организација за периодот јануари—јуни 1953 година потребни исправки на податоците за остварениот доход и неговата расподелба во општествената евиденција за стопанските организации за кои водела општествена евиденција во тој период.

Ако стопанската организација не поднесе до Народната банка на ФНРЈ полугодишен биланс за периодот јануари—јуни 1953 година во пропишаниот срок, ќе се применат одредбите на чл. 7 од оваа уредба.

Член 12

При поднесувањето на полугодишниот биланс за периодот јануари—јуни 1953 година, во поглед на поднесувањето на наложите за уплата на акумулацијата и фондовите, евентуалното враќање на повеќе уплатената акумулација и фондовите, уплатата на придонесот за социјално осигурување, како и во поглед на уплатата на доспеалата акумулација и фондовите и исплатата на товар на платниот фонд — ќе се применат одредбите на чл. 9 од оваа уредба.

Член 13

За производите и услугите за кои се плаќа данок на промет, стопанските организации се должни износот на тој данок да го уплатуваат врз основа на испоставените фактури во сроковите спрема прописите што постојат.

Член 14

Народниот одбор на околицата (градој) на чие подрачје е седиштето на стопанската организација врши постојана контрола на пресметката на доходот

и неговата расподелба извршена од страна на стопанската организација, како и контрола на уплатата на данокот на промет и презема потребни мерки за отклонување на неправилноста во пресметката и расподелбата на доходот.

Член 15

Стопанските организации што имаат во 1953 година непокривени износи од чл. 8 на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/53), можат додека не се донесат прописи за отплата на кредитот за такви непокривени износи да резервисат, како на крај на првото полугодие 1953 година така и на крај на наредните пресметковни периоди, еден дел од остварениот доход на тие непокривени износи.

Член 16

Народната банка на ФНРЈ ќе изврши пресметка и расподелба на остварената акумулација и фондовите во смисла на чл. 3 и 4 од Уредбата за примена на одредбата од главата IV под в) и г) ст. 2 од Законот за општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија за 1953 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/53), по приемот на одобрените биланси за првото полугодие 1953 година од сите стопански организации од подрачјето на околицата (градој).

Народната банка на ФНРЈ ќе изврши пресметка и расподелба на остварената акумулација и фондовите во смисла на чл. 3 и 4 од уредбата од претходниот став на крај на третото тримесечје по приемот на пресметката на доходот од страна на стопанските организации од подрачјето на околицата (градој) за кои пресметковниот период се завршува на крај на месецот септември, а за другите стопански организации по уплатата на акумулацијата и фондовите за месец септември 1953 година.

Член 17

Со парична казна во износ до 20% од просечниот платен фонд за пресметковниот период ќе се казни за прекршок стопанската организација која со цел да постигне материјална корист ќе поднесе неточен извештај заради пресметка на доходот и неговата расподелба и пресметка на платниот фонд.

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок директорот, книговодителот или друго одговорно лице во стопанската организација што составило извештај или пресметка од претходниот став.

Член 18

Во сите случаи каде што во оваа уредба се определуваат надлежностите на народниот одбор на околицата (градој), работите од тие надлежности ги врши народниот одбор на градската општина со одделни права во поглед на стопанските организации што имаат седиште на неговото подрачје.

Во сите случаи каде што по одредбите од оваа уредба е определена надлежноста на народниот одбор на околицата (градој), за стопанските организации од воен карактер надлежен е Државниот секретаријат за работи на народната одбрана а во случаи каде што е определена надлежност на републичкиот секретаријат за работи на народното стопанство, надлежен е сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство.

Член 19

Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат и на здруженијата на стопанските претпријатија (стопанските здруженија) доколку остваруваат доход со сопствена дејност.

Член 20

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба може, по потреба, да донесува Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет.

Член 21

Со влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат одредбите за утврдените периоди

за пресметка од точ. 2 на Решението за измени и дополненија на Решението за начинот и елементите за утврдување обртните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/52), на Решението за пресметка на остварениот доход спрема евиденцијата на банката („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/52), како и други прописи што се во спротивност со оваа уредба.

Член 22

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 195

27 јули 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз-Тито, с. р.

254.

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА НА МИНИМУМОТ НА ПЛАТНИОТ ФОНД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

На стопанските организации кои не остваруваат достаточен доход им се обезбедува исплатата на минимумот на платниот фонд во висина од 80% од просечниот платен фонд по одредбите од оваа уредба.

Член 2

Стопанската организација во случај кога не остварила во текот на минатиот пресметковен период ни 80% од просечниот платен фонд, има право да добие кредит кај Народната банка на ФНРЈ за покрите на разликата помеѓу 80% од просечниот платен фонд и реализираниот платен фонд, како и за соодветниот износ на делот на придонесот за социјално осигурување на таа разлика.

Како стопанска организација во смисла на ставот 1 од овој член се сметаат: државните стопански претпријатија и дуќани и стопанските установи со самостојно финансирање чијшто платен фонд се распоредува по тарифниот правилник.

Одредбите од оваа уредба нема да се применуваат на задружните и општествените организации и нивните претпријатија и дуќани, на приватните стопански претпријатија и дуќани и на оние стопански претпријатија и установи на кои што платите им се определени со одделни прописи (пошти, железници и сл.).

За кредитот од ст. 1 од овој член Народната банка на ФНРЈ и отвора на стопанската организација одделна сметка. Висината на каматната стопа на овој кредит ја определува Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет.

Член 3

На износот на разликата од чл. 2 на оваа уредба што го примила стопанската организација во вид на кредит не се плаќа акумулација и фондови, туку само придонесот са социјално осигурување.

Член 4

Стопанската организација што користела кредит по чл. 2 од оваа уредба должна е во наредните периоди од истата работна година да ги врати

тие разлики од остварениот платен фонд ако е тој поголем од 80% од просечниот платен фонд.

Член 5

Народната банка на ФНРЈ е должна во срок од 10 дена по приемот на периодичната пресметка на доходот од стопанската организација што не остварила ни 80% од просечниот платен фонд, да го извести за тоа надлежниот народен одбор на околицата (градот) на чиешто подрачје се наоѓа седиштето на таква стопанска организација.

Народниот одбор на околицата (градот) должен е во срок од 10 дена по приемот на извештајот од претходниот став да донесе одлука дека ќе даде гаранција кај Народната банка на ФНРЈ за исплатата на разликата помеѓу остварениот платен фонд и 80% од просечниот платен фонд со соодветниот придонес за социјално осигурување, определувајќи го гарантниот срок кој не може да биде покус од еден пресметковен период. Ако народниот одбор не даде гаранција должен е во истиот срок да донесе решение за престанокот на стопанската организација.

Член 6

За исплатената разлика помеѓу 80% од просечниот платен фонд и остварениот платен фонд на стопанската организација, народниот одбор на околицата (градот) должен е да гарантира со средствата остварени од наплатениот данок на платниот фонд на подрачјето на таа околица и од вишокот на акумулацијата што е остварен со наголемувањето на стопата на акумулацијата и фондовите со општествениот план на околицата (градот).

Член 7

Ако народниот одбор на околицата (градот) нема средства за давање гаранција во смисла на претходниот член за исплатата на разликата помеѓу 80% од просечниот платен фонд и остварениот платен фонд, може тој да бара гаранција од народната република за исплатата на оваа разлика.

Ако народната република одбие да даде гаранција за исплатата на разликата од претходниот став, народниот одбор на околицата (градот) должен е во срок од 10 дена од приемот на извештајот да донесе решение за престанокот на стопанската организација и за тоа во истиот срок да го извести надлежниот републички орган. Ако народниот одбор на околицата (градот) во означениот срок не донесе решение за престанокот на стопанската организација, ова решение може да го донесе надлежниот републички орган. За исплатените разлики до донесувањето на решението за престанокот на стопанската организација гаранцијата во овој случај ја дава народната република.

За исплатените разлики на платниот фонд од страна на околицата (градот) односно народната република ќе се применат одредбите од членот 3 на оваа уредба.

Член 8

Во случај кога стопанската организација не ќе го оствари платниот фонд за покрите на 80% од просечниот платен фонд во гарантниот срок, ниту надлежниот народен одбор на околицата (градот) преземе во тој срок мерки за санација на стопанската организација, односно не даде гаранција за натамошно покрите на разликите помеѓу остварениот платен фонд и 80% од просечниот платен фонд со соодветниот дел на социјалното осигурување, народниот одбор е должен да донесе одлука за престанокот на стопанската организација.

Работниот колектив на стопанската организација може да одлучи да ја продолжи работата под услов на име на заработка да се распределува само остварениот платен фонд.

Член 9

Ако народниот одбор на околицата (градот) нема расположиви средства за покривање износот

на разликите за кој дава гаранција, Народната банка на ФНРЈ може на таков народен одбор да му одобри одделен кредит за покрите на тие разлики со каматна стопа определена во смисла на членот 2 ст. 4 од оваа уредба. Овој кредит го одобрува Народната банка на ФНРЈ врз основа на обврската на народниот одбор на околицјата (градој) дека ќе биде вратен во договорениот срок кој не може да биде подолг од една година.

Член 10

Ако стопанската организација на која народниот одбор на околицјата (градој) или народната република и' исплатила разлика до 80% од просечниот платен фонд, остварува во наредниот период од истата работна година повеќе од 80% од просечниот платен фонд должна е износот преку 80% од просечниот платен фонд да му го врати на народниот одбор на околицјата (градој) односно на народната република до отплатувањето на износите што ги уплатиле народниот одбор на околицјата (градој) односно народната република врз основа на гаранција.

Член 11

Стопанските организации што во 1952 година не оствариле ни 80% од просечниот платен фонд, ќе ја покријат разликата помеѓу остварениот платен фонд и 80% од просечниот платен фонд со расходување на товар на буџетот на народниот одбор на околицјата (градој).

Стопанските организации од претходниот став можат да ги користат буџетските средства за покривање на разликите помеѓу остварениот платен фонд и 80% од просечниот платен фонд откако ќе им биде одобрена завршната сметка за 1952 година по одредбите од Уредбата за завршните сметки.

Член 12

За стопанските организации, кои по полугодишниот биланс за периодот јануари—јуни 1953 година не оствариле 80% од просечниот платен фонд со соодветниот придонес за социјално осигурување, народниот одбор на околицјата (градој) е должен да донесе одлука во смисла на чл. 5 ст. 2 од оваа уредба во срок од 10 дена од приемот на извештајот од Народната банка на ФНРЈ за тоа.

За стопанските организации од претходниот став за кои надлежниот народен одбор не ќе преземе во срок од два месеца од влегувањето во сила на оваа уредба никакви мерки за нивната санација, односно за нивната натамошна работа, Народната банка на ФНРЈ ќе ги запре сите натамошни плаќања освен исплатите на евентуално остварениот платен фонд.

Член 13

Стопанските организации кои во текот на 1952 година исплатиле поголем платен фонд од 80% од просечниот платен фонд а не го оствариле, должни се вака исплатените износи да ги вратат од остварениот платен фонд во 1953 година по оданочувањето со тоа што во 1953 година да не можат да примат повеќе од 80% од просечниот платен фонд се додека не ќе ги исплатат наполно повеќе приматите износи во 1952 година.

Во исклучителни случаи Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет може да реши враќањето на исплатените износи во смисла на претходниот став да се врши под истите услови во подолг срок.

Член 14

Како просечен платен фонд во смисла на оваа уредба се смета за 1952 година и за периодот јануари—март 1953 година просечниот платен фонд по одредбите од Уредбата за данокот на вишокот на платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/52) а за персоналот на работа во трговијата просечниот платен фонд по одредбите од Уредбата за

основите на работењето и за платниот фонд на трговските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 39/52), доколку просечниот платен фонд по овие прописи е понизок од збирот на тарифните ставови на стопанската организација за фактично извршената работа и други давања што паѓаат на товар на платниот фонд за секој од овие периоди.

За стопанските организации на кои што збирот на тарифните ставови по тарифниот правилник е понизок од износот пресметан по просечите на платниот фонд во стопанството определени во наведените прописи во претходниот став, како просечен платен фонд се смета збирот на тарифните ставови по тарифните правилници на стопанските организации за фактично извршената работа и други давања што паѓаат на товар на платниот фонд.

Од 1 април 1953 година како просечен платен фонд се смета просечниот платен фонд утврден по одредбите на чл. 4 односно 5, 6 и 7 од Уредбата за данокот на платниот фонд. Покрај вака пресметаниот просечен платен фонд врз основа на кој се утврдува 80% од просечниот платен фонд од 1 април 1953 година се додаваат уште издатоците од чл. 12 на истата уредба.

Член 15

Во сите случаи каде што по одредбите од оваа уредба е определена надлежноста на народниот одбор на околицјата (градој) односно органот на народната република, за стопанските организации во состав на военото стопанство е надлежен Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.

Член 16

Со влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат одредбите на чл. 21 од Уредбата за распределба на платниот фонд и за заработките на работниците и службениците на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/52).

Член 17

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 199

27 јули 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

255.

Врз основа на чл. 4 од Уредбата за пресметката и распределбата на доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 30/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ПРЕСМЕТКАТА И РАСПОДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Стопанските организации од чл. 1 на Уредбата за пресметката и распределбата на доходот на стопанските организации, должни се во пропишаните срокови да и' поднесуваат на надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ во два примерка книговодствена состојба — бруто биланс заедно со извештајот за пресметката и распределбата на доходот и со извештајот за состојбата на сметките пред пресметката и распределбата на доходот, спрема обрасците што се составен дел од оваа одлука.

2. Стопанските организации се должни, пред да ги состават извештаите за пресметката и распределбата на доходот на претпријатието, да ги согласат

Претпријатие _____
 Н. О. _____
 Околија (град) _____
 Стопанска гранка _____

Образец Д _____
 Стопа на АФ _____
 И _____

ИЗВЕШТАЈ
 за пресметката и расподелата на доходот
 за периодот од 1/I. 195 — до — 195 — г.

Период за пресметка _____ дена

Ред. бр.	Број на контото	О П И С	До крајот на претход. пресметковен период	Во овој пресмет. период	До крајот на пресметков. период
1	2	3	4	5	6
		А. Структура на реализацијата и доходот			
1		Износ на фактурираната реализација (по одбиток на износите книжени на вонредни приходи) —	1.775.444		
2		Вредност на потрошените материјали и услуги во фактурираната реализација —	371.482		
3		Укалкулирана амортизација во фактурираната реализација —	1.091		
4	138	Данок на промет содржан во фактурираната реализација —	10.581		
5	910	Вонредни и неработни приходи —	1.867		
6	900	Вонредни и неработни расходи —	1.837		
		Б. Расподелба на доходот			
7	950	Остварен доход = 1 + 5 — (2 + 3 + 4 + 6) —	959.105		
8	270/а	Резервисано за покрите на износите по чл. 8 од Уредбата за З. С. за 1952 —			
9	958	Доход за расподелба —	1.052.111		
10	202	Остварени заработки:			
11		а) до 31. III. 1953 — Дин. —			
12		б) по 1. IV. 1953 —			
13		Остварена акумулација и фондови —			
		В. Расподелба на акумулацијата и фондовите			
14		Акумулација и фондови по пониската стопа:			
15	792	а) фонд за самостојно располагање —	41.181		
16	796	б) резервен фонд —	1.052.111		
17	132	в) социјален придонес на исплатениот платен фонд —	59.400		
18	130	г) општествен придонес —	139.101		
19		Разлика на АФ помеѓу пониската и повисоката стопа на АФ:			
20	139	а) дел што му припаѓа на Н. О. на околицата (градот) —			
21	792	б) дел што му припаѓа на претпријатието на самостојно располагање —			
		Г. Елементи за платниот фонд			
22	141, 146, 202	Исплатено на товар на платниот фонд:	312.500		
23		1) исплатено за I тримесечје на 1953 год.:	153.750		
24		а) просечен платен фонд —	163.500		
25		б) дел на платниот фонд што не се оданочува —			
26		в) дел на платниот фонд што се оданочува —			
27		г) уплатен данок на вишокот на платниот фонд —			
28		2) Исплатено за периодот од I-IV-1953 год. до			
29		а) просечен платен фонд —			
30		б) дел на платниот фонд што не се оданочува —			
31		в) дел на платниот фонд што се оданочува —			
32		г) уплатен данок на платниот фонд —			
33		3) Просечен платен фонд во недовршеното производство и во готовите производи на крај на извештајниот период.			

Раководител на сметководството,

Претседател
на Управниот одбор,

Директор на претпријатието,

(Место и датум)

ЗАВЕЛЕШКА: 1) Спрема чл. 2 од Уредбата за пресметката и расподелбата на доходот во износот на фактурираната реализација се вклучува само екстерната реализација а не и интер-ното фактурирање помеѓу погоните.

Претпријатие _____
 НО _____
 Околија (град) _____
 Стопанска гранка _____

Образец С

СОСТОЈБА НА СМЕТКИТЕ
 на _____ 1953 год.
 пред пресметката и распределбата на доходот

Ред. бр.	Број на осно- вниот распо- ред на кон- тото	НАЗИВ НА КОНТОТО	Промет од 1/1 до _____		Салдо на ден _____	
			Долгува	Побарува	Долгува	Побарува
1	2	3	4	5	6	7
1	200/1	Укалкулирани променливи заработки				
2	200/2	Укалкул. пром. заработки што се исплатуваат нај- повеќе до полниот износ				
3	200/3	Укалк. заработки што се исплатуваат во полн износ				
4	200/4	Укалк. пром. заработки што се разграничуваат				
5	200/5	Укалк. заработки што се исплатуваат во полн из- нос и се разграничуваат				
6	200/6	Укалкулирана доброволна работа				
7	200/9	Реализирани укалкулирани заработки				
8	270/2	Издвоени износи по чл. 8 од Уредбата за З. С. за 1952 година				
9	43	Трошоци на стоковниот промет	28 000	220 000		
10	44	Трошоци на работните простории	19 300	17 700		
11	45	Други управни трошоци	4 000	29 000		
12	460	Придонес за амортизација	10 000	10 000		
13	470	Остварен рабат, маржа и разлика во цената	110 000	110 000		
14	471	Дадени рабати на купувачите				
15	600	Стока на пат				
16	601	Транзитни стоки				
17	602	Откуп на стоки				
18	608	Купување стоки	115 000	115 000		
19	604	Стоки во продавници				
20	605	Купување стоки од странство				
21	620	Продажба стоки во меѓутрговскиот промет	1 780 678	1 780 678		
22	621	Продажба на транзитни стоки				
23	622	Продажба на стоки на производни претпријатија				
24	623	Продажба на стоки на потрошувачи				
25	624	Продажба на стоки преку продавници				
26	625	Продажба на стоки за странство				
27	629	Намалување односно наголемување на цената на чинењето				
28	650	Реализација на сопствени производи				
29	651	Реализација на работите и услугите				
30	653	Реализација на трговските стоки				
31	654	Реализација на материјалите и отпадоците				
32	691	Неостварени рабат, маржа и разлика во цената	3 000	20 000		
33	900	Вонредни и неработни расходи	15 000	15 000		
34	910	Вонредни и неработни приходи				
35	—	Сите други сметки (збирно)	20 710 000	20 710 000		
36	—	Сторно книжења (збирно)				

Раководител на сметководството,

Претседател
на Управниот одбор,

Директор на претпријатието,

(Место и датум)

- ЗАБЕЛЕШКА 1)** Податоците за горните сметки се внесуваат спрема состојбата на последниот ден на крајот на пресметковниот период, а пред издавојувањето на соодветните износи на сметката 950 — Остварен доход.
- 2)** Во колоната „Промет“ за горните сметки треба да се исклучат евентуални сторно книжења.
- 3)** Износот „Вкупно“ во колоната „Промет“ мора да се сложува со прометот во главниот дневник.

со филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која имаат текушта сметка сите износи на исплатите на товар на платниот фонд и на уплатите на акумулацијата и фондовите извршени до крајот на пресметковниот период.

3. Во извештајот за пресметката и распределбата на доходот на стопанската организација се внесуваат податоците по извршеното книжење на пресметката и распределбата на доходот во своето книговодство.

4. Стопанските организации што имаат свои погони — работилишта — филијали на подрачјето на други околии (градови) и' поднесуваат на филијалата на Народната банка на ФНРЈ во местото на седиштето на стопанската организација извештај за пресметката и распределбата на доходот за стопанската организација како целина, а одделно за погоните-работилиштата-филијалите групирани во народните одбори на околиците (градовите) податоци под редните броеви 10—12, 17—20 и 22—32 од споменатиот извештај.

Главната дирекција на Југословенските железници и Главната дирекција на поштите и' поднесуваат на филијалата на Народната банка на ФНРЈ, при која што се води нивната текушта сметка, собирен извештај за пресметката и распределбата на доходот а одделен извештај за своите дирекции. Дирекциите и' поднесуваат на филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која што имаат своја текушта сметка податоци за распределбата на акумулацијата и фондовите групирани по народните одбори на околиците (градовите), доколку со општествените планови е предвидено учество на народните одбори во акумулацијата и фондовите остварени од Југословенските железници односно од претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонската експлоатација.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 9714

28 јули 1953 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

256.

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на Одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ВРЕМЕНИТЕ ИСПЛАТИ НА ТОВАР НА ПЛАТНИОТ ФОНД И ЗА УПЛАТА НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДОВИТЕ

1. Исплатите за месец јули 1953 година на товар на платниот фонд ќе им ги врши Народната банка на ФНРЈ на стопанските организации на следен начин:

а) на стопанските организации на кои Народната банка до 30 јуни 1953 година вршела пресметка и распределба на доходот по општествената евиденција, исплатите на товар на платниот фонд ќе ги врши таа спрема податоците за остварениот платен фонд по таа евиденција на 30 јуни 1953 година.

Ако стопанските организации од претходниот став и' го предаде на Народната банка на ФНРЈ, одобриениот биланс за првото полугодие 1953 година, исплатите на товар на платниот фонд ќе ги врши таа спрема податоците од тој биланс;

б) на стопанските организации за кои Народната банка на ФНРЈ не вршела пресметка и распределба на доходот (како што се извозно-увозни, угостителски, туристички, занаетчиски и издавачки претпријатија), исплатите на товар на платниот фонд ќе ги врши таа спрема податоците за остварениот платен фонд по пресметката од книговодството на претпријатието.

2. Исплатите од претходната точка на стопанските организации кои на 30 јуни 1953 година имале остварен платен фонд најмалу во висина на просечниот платен фонд по одредбите на Уредбата за данокот на платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/53), Народната банка на ФНРЈ ќе ги врши во висина на просечниот платен фонд, а на оние кои на тој ден не го имале остварен наведениот платен фонд, во висина од 80% од просечниот платен фонд.

3. Стопанските организации ќе ја уплатат акумулацијата и фондовите за месец јули 1953 година во висината утврдена со примена на нивната стопа на акумулацијата и фондовите врз вкупниот износ на исплатите извршени на товар на платниот фонд во месецот јули 1953 година. Вака утврдениот износ на акумулацијата и фондовите се намалува за износот на придонесот за социјално осигурување уплатен во тој месец.

Уплатата на акумулацијата и фондовите за месец јули 1953 година стопанските организации ќе ја извршат во времето од 1 до 5 август 1953 година. Ако во тој срок не извршат уплата, Народната банка на ФНРЈ ќе ја запре секоја натамошна исплата од нивната текушта сметка.

Уплатата на акумулацијата и фондовите и исплатата на товар на платниот фонд стопанските организации ја вршат во висина на расположивите средства при банката. Доколку стопанските организации не располагаат со достаточни средства за уплата на акумулацијата и фондовите и за исплатите на товар на платниот фонд, најпрво од расположивите средства ќе се изврши уплата на акумулацијата и фондовите, а од остатокот ќе се исплатат износите на товар на платниот фонд.

4. Кај аконтациите на товар на платниот фонд за месец август 1953 година, што ги подигаат стопанските организации по пресметката на акумулацијата и фондовите за месец јули 1953 година во смисла на претходната точка, ќе се примени до срокот за поднесување на полугодишниот биланс постапката предвидена во точката 1 и 2 од оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 9713

28 јули 1953 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

257.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за пресметката и распределбата на доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОДАТОЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ПРИ НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ

1. Народната банка на ФНРЈ ќе обезбеди преку општествената евиденција, што ќе ја води спрема одредбите на чл. 10 ст. 2 и 3 од Уредбата за пресметката и распределбата на доходот на стопанските организации, добивање на следните податоци:

— за износот на фактурираната и за износот на наплатената реализација;
— за износот на набавките на материјали и на платените услуги и за износот на материјалните трошоци и услуги содржани во фактурираната реализација;

— за износот на уплатената и за износот на пресметаната амортизација;

— за износот на остварениот доход пресметан по книговодството на претпријатието врз основа на фактурираната реализација;

— за износот на остварениот платен фонд и за износот на вкупните исплати на товар на платниот фонд;

— за износот на исплатите што го надминуваат просечниот платен фонд (делот на платниот фонд што се оданочува);

— за износот на пресметаниот и уплатениот данок на платниот фонд;

— за износот на укалкулираниот просечен платен фонд во недовршеното производство и запасите на готовите производи;

— за износот на остварената и уплатената акумулација и фондови;

— за износот на пресметаниот и уплатениот данок на промет;

— за износот на остварените и за износот на искористените средства на резервниот фонд на претпријатието;

— за износот на остварените и за износот на искористените средства на фондот за самостојно располагање.

2. На крај на секој месец Народната банка на ФНРЈ, ќе состави по стопанските гранки и области збирни прегледи со податоците од претходната точка.

3. Стопанските организации се должни, заради правилно евидентирање на податоците на сметките на општествената евиденција, кога испраќаат до Народната банка на ФНРЈ налози за уплата и исплата, да вршат шифрирање на тие налози.

4. Народната банка на ФНРЈ ќе издаде техничко упатство за спроведување на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 9712

28 јули 1953 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

258.

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата организација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОЛУГОДИШНОТО БИЛАНСИРАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 30 ЈУНИ 1953 ГОДИНА

1) Точката 11 од Одлуката за полугодишното билансирање на стопанските организации на 30 јуни 1953 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53), се менува и гласи: „Претпријатијата се должни полугодишниот биланс да го испратат до секретаријатот за стопанство на народниот одбор на околината (градот) на чие што подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието и до филијалата на На-

родната банка на ФНРЈ при која имаат текушта сметка најдоцна до 15 август 1953 година“.

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 9710

23 јули 1953 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

259.

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД 50-ГОДИШНИНАТА НА ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ И КРУШЕВСКАТА РЕПУБЛИКА

На 2 август 1953 година ќе се пушти во течај серија пригодни поштенски марки по повод прославата на 50-годишнината на Илинденското востание и Крушевската Република.

Серијата на овие марки содржи две вредности, и тоа:

1) марка од 15 динари, мркоцрвена боја со симболичен цртеж од уметничката слика „Илинден 1903“;

2) марка од 30 динари, маслинестозелена боја со цртеж — портрет на Никола Карев, претседателот на Крушевската Република.

На обете марки под сликата стои називот на државата „ФНР Југославија“, а над сликата на првата: „Илинден 1903—1953“, на втората: „1903—Илинден—1953“ и „Никола Карев“ — се со кирилица. На првата марка ознаката на вредноста со „15“ стои во долниот лев агол, а на втората со „30“ во долниот агол.

Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми пошти додека не се потрошат, а за франкирање на поштенски пратки ќе важат неограничено време, односно додека не се донесе решение за нивното повлекување од течај.

Бр. 2460

24 јули 1953 година

Белград

Директор
на Главната дирекција на поштите,
Никола Милановиќ, с. р.

260.

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за распределба на фондот на платите и за заработките на работниците и службениците на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/52) Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА ЧЕТВРТО ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИОТ ПРАВИЛНИК НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. Во точ. 3 од Одлуката за определување синдикалните органи надлежни за давање согласност на тарифниот правилник на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/52) со нејзините дополненија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52, 6/53 и 10/53) во ставот под и) се додава: „и Славонски Брод“.

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на потпишувањето.

Бр. 1666

18 јули 1953 година

Белград

За Претседателот
на Централното веќе на Сојузот
на синдикатите на Југославија
Генерален секретар,

Иван Божиќевик, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“
во бројот 22 од 11 јули 1953 година објавува:

Одлука за распоредот на определениот вкупен
износ на аконтациите на данокот на доход на сел-
ско-стопанските домаќинства за периодот јануари-
март 1953 година на територијата на НР Србија;

Одлука за оснивање институт за лозарство и
винарство;

Упатство за извршување на Уредбата за парич-
ната помош на фамилиите чии хранители се нао-
ѓаат на задолжителна воена служба во Југосло-
венската народна армија;

Решение за највисоките цени за услугите во
здравствените установи со самостојно финансирање
на НР Србија.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Ре-
публике Хрватске во бројот 30 од 9 јули 1953 го-
дина објавуваат:

Одлука за измени на стопите на акумулацијата
и општествените фондови;

Одлука за определувањето и за сроковите за
плаќање на аконтациите на данокот на доход на
селско-стопанските домаќинства за 1953 година;

Упатство за извршување на Решението за за-
должителното предавање на уемот за вршалки.

Во бројот 31 од 16 јули 1953 година објавуваат:

Наредба за престанокот на ловостојот за диви
гуски, диви пајки, ронци, препелици, пукпури,
прдавци препеличари и еребици каменарки во 1953
година;

Решение за назначување арбитражни вештаци
за 1953 година.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“
во бројот 22 од 8 јули 1953 година објавува:

Закон за оснивање фонд на Борис Кидрич;

Закон за укинување виничарски и слични од-
носи;

Закон за измени и дополненија на Законот за
шумите.

Во бројот 23 од 16 јули 1953 година објавува:

Одлука за времено доделување алиментации на
бабиците.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија“ во бројот од 6 јули 1953 година објавува:

Указ за ставање вон сила Указот за деломично
помилување на осудените лица;

Одлука за определување и сроковите за пла-
ќање на аконтацијата на данокот на доход на зе-
мјоделските домаќинства за 1953 година по народни
одбори на околии, град Скопје и градските општи-
ни со посебни права..

Во бројот 21 од 11 јули 1953 година објавува:

Упатство за финансирањето и работењето на
здравствените установи;

Упатство за пресметување и наплатување на
надокнадата за услугите во здравствените установи
со самостојно финансирање;

Решение за одобрување оснивањето и работата
на сојузот на спортските риболовни друштва на
НР Македонија.

Во бројот 22 од 16 јули 1953 година објавува:

Закон за избор народни пратеници на Народ-
ното собрание (Републичкиот собор и Соборот на
производителите);

Решение за пренесување надлежноста на ре-
публичките органи во однос на учителските школи
и полните гимназии на народните одбори;

Решение за одобрување оснивањето и работата
на Здружението на Македонците од Егејска Ма-
кедонија — Скопје.

СОДРЖИНА:

	Страна
252. Уредба за управување со здравствените установи — — — — —	293
256. Уредба за пресметката и расподелбата на доходот на стопанските организации — — — — —	295
254. Уредба за обезбедување исплатата на минимумот на платниот фонд на стопанските претпријатија — — — — —	298
255. Одлука за поднесување извештаи за пресметката и расподелбата на доходот на стопанските организации — — — — —	299
256. Одлука за времените исплати на товар на платниот фонд и за уплата на акумулацијата и фондовите — — — — —	302
257. Одлука за податоците на општествената евиденција при Народната банка на ФНРЈ — — — — —	302
258. Одлука за измена на Одлуката за полу-годишното билансирање на стопанските организации на 30 јуни 1953 година — — — — —	303
259. Решение за пуштање во течај пригодни поштенски марки по повод 50-годишнината на Илинденското востание и Крушевската Република — — — — —	303
260. Одлука за четврто дополнување на Одлуката за определување синдикалните органи надлежни за давање согласност на тарифниот правилник на стопанските претпријатија — — — — —	303